

**Формулар за доставување на коментари и сугестии за проектот  
“Подобрување на пристапности и атрактивност на “Сончева езерска населба  
мантово” и околината”**

Општина Конче во рамките на „Проектот за локална и регионална конкурентност“ поддржан од страна на ЕУ, администриран од Светска Банка и спроведуван од Кабинет за Заменик Претседател на Владата задолжен за Економски Прашања - КЗПВЕП, проектна компонента „Инвестиции во туристичка инфраструктура и поврзувања во дестинациите“ изготви проект “Подобрување на пристапности и атрактивност на “Сончева езерска населба мантово” и околината” е на туристичкиот потенцијал на Општина Конче преку отворање на модерен туристички центар кој на едно место ќе овозможи задоволување на широк спектар на потреби на туристите во дестинацијата.

Општина Конче во рамките на апликацијата, подготви **Список за проверка на План за управување со животната средина за проектот “Подобрување на пристапности и атрактивност на “Сончева езерска населба мантово” и околината”** со цел навремено да се идентификуваат и оценат потенцијалните влијанија врз животната средина од проектните активности за: рехабилитација на локален пат Брана Мантово – село Габревци, партерно уредување на излетничко место на езеро Мантово – осветлување (фаза електрични инсталации), мапирање и означување на пешачки патеки “Влашки колиби – Манастир Св.Ѓорѓи” и “Чуката” и поставување на урбана опрема. Планот содржи и мерки за спречување, минимизирање и ублажување на можните негативни влијанија од реализација на предвидените проектни активности.

**Електронската верзија од Планот за управување со животна средина за проектот е достапна на:**

Проектна канцеларија [www.lrcp.mk](http://www.lrcp.mk)

Веб страна на Општина Конче <http://konce.gov.mk/>

Веб страна на Агенција за промоција и поддршка на туризмот <http://tourismmacedonia.gov.mk/>

**Печатена верзија од Планот за управување со животна средина е достапна на следните локации:**

1. Единица за спроведување на проектот (ЕСП)  
Проект за локална и регионална конкурентност (ПЛРК)  
Адреса: Ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 60/1, Скопје  
Телефон: 02 32 53 818  
Експерт за животна средина: Љубомир Петковски  
Е-маил: [ljubomir.petkovski@lrcp.org.mk](mailto:ljubomir.petkovski@lrcp.org.mk)
2. Општина Конче  
Адреса: 2424 Конче  
Телефон: 032 630 325  
Одговорно лице: Благој Илиев, градоначалник

Е-маил: gradonacalnik.konce@gmail.com

**Ве молиме доколку имате коментар/сугестија или дополнување на предложените мерки од Список за проверка на Планот за управување со животната средина доставете го до назначените одговорни лица од оваа листа во период од 14 дена по денот на објавување на Список за проверка на Планот за управување со животната средина**

**(дата на објава: 15.03.2019).**

**Ве молиме Вашите коментари за подобрување на Список за проверка на Планот за управување со животната средина за проектот “Подобрување на пристапности и атрактивност на “Сончева езерска населба мантово” и околината” да ги доставите на наведените е-маил адреси или во Архива на Општина Конче и/или Проектот за локална и регионална конкурентност.**

**Однапред Ви благодариме**

**Референтен број:** \_\_\_\_\_

(се потполнува од страна на проектот)

**Потпис**

**Дата**